

20101713745

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1, во табелата се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот C07AG02 - „Carvedilol** - Таблети 6,25 mg“, „Carvedilol** - Таблети 12,5 mg“, и „Carvedilol** - Таблети 25 mg, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RSS“ се заменува со ознаката „RS/ RSS“. Ознаката „RSS - по препорака на лекар субспецијалист кардиолог“ се заменува со „ RS/ RSS – по препорака на кардиолог, интернист“.

Кај АТС кодот N05AH03- „Olanzapine – Филм обложени таблети 5 mg“, и „Olanzapine – Филм обложени таблети 10 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS (Конзилијарно мислење од клиника)“ се заменува со ознаката „RS“. Ознаката „RS – по препорака на лекар специјалист невролог/невропсихијатар/психијатар“, се заменува со „RS - по препорака на невропсихијатар/психијатар“.

Кај АТС кодот A07EC01 - „Sulfasalazine** - Таблети 500 mg“, во колоната 2, ознаката „**“ се заменува со ознаката „*1“.

По зборовите: „По препорака на: лекар субспецијалист – гастроентерохепатолог“ се додава запирка и зборот „ревматолог“.

Кај индикациите под ознаката “*1” се додава следниот текст:

„1. Третман на акутни појави на егзацербации на Кронова болест, улцеративен колитис и проктитис.

2. Третман на ревматоиден артритис и јувенилен идиопатски хроничен полиартритис кои не одговараат на терапија со нестероидни антиинфламаторни лекови.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/7
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.